

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>ФИЗИОТЕРАПИЈА ВО РЕВМАТОЛОГИЈА</b>		
2.	Код	ДФ-312		
3.	Студиска програма	<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт</b>		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	<b>Катедра по ревматологија и Катедра по физикална медицина и рехабилитација</b>		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус		
6.	Академска година/семестар	Трета/V	7.	Број на ЕКТС кредити 9
8.	Наставник			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за запишување во трета година		
10.	Цели на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да ја осознае улогата на физиотерапевтот во рамките на мултидисциплинарниот третман на ревматолошки болни</li> <li>• Да ги разбере и применува физиотерапевтските методи кај хронично болни пациенти со цел да се контролира болката, деформитетите и да се одржува функционалната независност</li> </ul>			
11.	Содржина на предметната програма: <b>Теоретска настава (20 часа):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Профил на ревматолошки болен</li> <li>• Улогата на физиотерапевтот</li> <li>• Принципи на функционална проценка (субјективна-објективна) и мерење на исходи</li> <li>• Видови и избор на рехабилитациони методи и помагала (индикации, контраиндикации, прескрипции, компликации)</li> <li>• Физиотерапевтски методи во воспалителна и невоспалителна фаза на болеста</li> <li>• Физиотерапевтски методи при: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ревматоиден артрит</li> <li>✓ Анкилозен спондилит</li> <li>✓ Остеоартрит</li> <li>✓ Дегенеративни промени на рбетен столб</li> <li>✓ Системски лупус еритематодес</li> <li>✓ Системска склероза</li> <li>✓ Фибромиалгија</li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Остеопороза</li> <li>✓ Метаболни артропатии</li> <li>✓ Вонзглобен ревматизам</li> <li>✓ Алгодистрофичен синдром</li> </ul> <p>Практична настава (30 часа):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обука на физиотерапевтот за примена на кинезитерапијата кај болните со ревматолошки заболувања</li> <li>• Обука на физиотерапевтот за примена на ортопедските помагала во текот на рехабилитацијата на болните со ревматолошки заболувања</li> </ul> <p>Пракса (100 часа):</p> <p>Праксата е задолжителна и се изведува во установи за рехабилитација под водство на ментор-професор и физиотерапевт одговорен за тој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности од подрачјето на физиотерапијата во текот на полно работно време, при што води дневник за своите активности.</p>			
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, пракса			
13.	Вкупен расположив фонд на време	200 часа		
14.	Распределба на расположивото време			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	20 часа
		15.2.	Вежби, Семинари	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	100 часа
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	50 часа
17.	Начин на оценување		бодови	
	17.1	Континуирани проверки	мин.-макс. 25-40 бода	
	17.2	Завршен испит	Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од континуираната проверка и/или практичниот дел на испитот на коишто студентот не освоил минимум бодови.	

17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	** практична настава: секоја вежба носи 0.5 бода (30 вежби): присуство - 0.25 бода активност на вежба - 0.25 бода  *** успешност на праксата: 51% - 60% - 7.5 бода; 61% - 70% - 9.5 бода; 71% - 80% - 12 бода; 81% - 90% - 13 бода; 91% -100% - 15 бода.
17.4	Активно учество	* присуство на теоретска настава: 51% - 60% - 5 бода; 61% - 70% - 6 бода; 71% - 80% - 7 бода; 81% - 90% - 8 бода; 91% -100% - 10 бода.
Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) F
	од 60 до 68 бода	6 (шест) E
	од 69 до 76 бода	7 (седум) D
	од 77 до 84 бода	8 (осум) C

	од 85 до 92 бода	9 (девет) В
	од 93 до 100 бода	10 (десет) А
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	
22.	Литература	
22.1.	Задолжителна литература	
	1.	Авторизирани предавања од Катедрата.
22.2.	Дополнителна литература	
	1.	